



**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

www.fzo.org.mk

РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

М-р Татјана Лукановска, директор на сектор финансии
Фонд за здравствено осигурување на Македонија


09.08.2011

Содржина

- ⬡ Вовед
- ⬢ Комисии во ФЗОМ за референтни на цени
- ⬡ Методологија на формирање референтни цени
- ⬢ Причини за усвојување на нови и ревизија на постојни цени
- ⬡ Видови на референтни цени на здравствени услуги
- ⬢ Што е ДСГ?
- ⬡ Што е специјалистички пакет ?
- ⬢ Што се специјалистичко консултативни здравствени услуги?
- ⬡ Што се останати болнички услуги?
- ⬢ Ревизија на цените – 2010
- ⬡ Ревизија на цените - 2011
- ⬢ Идни чекори



ВОВЕД



**ФЗОМ како стратешки купувач на здравствени услуги
реално вреднување на здравствените услуги
поквалитетен и поефикасен здравствен систем.**

Комисии во ФЗОМ за референтни цени

Во ФЗОМ формирани 2 комисии:

- Комисија за ДСГ (Дијагностички Сродни Групи)
- Комисија за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита, амбулантски



Методологија за утврдување на референтни цени на здравствени услуги

Методологија на формирање на референтни цени

Секоја здравствена услуга има референтна цена која е добиена како резултат на подготвена методологија:

Трошоци на трудот (минута x цена)

Медицински потрошен материјал и лекови

Режиски трошоци

Други трошоци

Причини за усвојување на нови и ревизија на постојни цени

- **Поедноставување на начинот на искажување на здравствените услуги кај :**
 - Болници, здравствени домови, амбуланти, клиници
- **Унифицирање на начинот на фактурирање**
- **Зголемување на транспарентноста на давателите на услуги**
- **Подобрување на контролата на трошоците**
- **Обезбедување на подобро буџетирање и планирање на средствата**

Видови на референтни цени на здравствени услуги

Фондот купува услуги по следни видови на референтни цени:

- ДСГ
- Специјалистичко консултативни услуги и пакети
- Останати болнички услуги


Што е ДСГ?

- **ДСГ (дијагностичко сродни групи) е систем на класификација на акутните болнички пациенти со:**
 - **слични клинички карактеристики и**
 - **слична потрошувачка на ресурсите**
- **Стандардизирање на медицинските терапевски постапки кои се вршат за секоја дијагноза и плаќање според реалните трошоци**
- **Вкупно 666 ДСГ групи**

Пример на просечна ДСГ цена

В70В Мозочен удар со тешки КК

Фактуриран износ



методологијата го искажува просечниот трошок на сите услуги кои спаѓаат во иста ДСГ група

Порано различни здравствените установи фактурираа различни износи за иста ДСГ

R67D Новороденче, тежина при прием >2499 g без значајна процедура во операциона сала без проблем

Здравствена установа	просечна цена по фактура
ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА	12.073
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ	7.060
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО	5.545
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП	5.165
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЧАИР	4.694
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СКОПЈЕ	4.482
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА	3.936
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС	3.821
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ	3.779
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ШТИП	3.030
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО	3.023
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА	2.723
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР	2.082
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ	2.067
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ТЕТОВО	1.138
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА	1.064
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР	1.017
просечна цена	3.230
Референтна цена	5.313

Што е специјалистички пакет ?

- Во специјалистички пакет се класификуваат амбулантските пациенти со:
 - слични или исти процедури и клинички карактеристики
 - слична потрошувачка на ресурсите
- Стандардизирање на медицинските третмани по пакети и плаќање според реалните трошоци
- Вкупно 14 групи на специјалистички пакети

Групи на специјалистички пакети?

Главните процедури во пакетите се поделени во 14 дејности:

- » **Очна медицина**
- » **Оториноларингологија**
- » **Дерматологија**
- » **Физикална медицина и рехабилитација**
- » **Педијатрија**
- » **Гинекологија и акушерство**
- » **Слух, говор и глас**
- » **Интерна медицина**
- » **Психијатрија**
- » **Неврологија**
- » **Општа хирургија**
- » **Ортопедија**
- » **Пулмологија и алергологија**
- » **Максилофацијална хирургија**

+ 1 група општи пакети применливи за сите 14 дејности

Пример на просечна цена во специјалистичкиот пакет

Пример: Сегашен систем

— Преглед со интервенција:

Преглед (труд) =	320 ден
Интрамускулна апликација =	40 ден
- Игла =	50 ден
- Лекови =	300 ден
Вкупно за фактурирање =	690 ден
- Партиципација =	60 ден
- Плаќање од ФЗОМ =	630 ден

Втора посета на доктор – контрола:

- Контролен преглед (труд =	72 ден
- Вкупно за наплата =	72 ден
- Партиципација =	20 ден
- Плаќање од ФЗОМ =	52 ден

Пример: Нов систем

Единствен систем Пакет

АСК5 контролен пакет со дијагностика/
медикаментозна терапија 600 ден

Партиципација 60 ден

Плаќање од Фондот 540 ден

Што се специјалистичко консултативни здравствени услуги?

Лабораторија

Хистопатологија

Радиологија

Што се останати болнички услуги?

- **Останатите болнички услуги се однесуваат на хронично болни лица кои долго лежат и се фактурираат по стариот ценовник (услуга, болнички ден и примена терапија).**

**Психијатрија
Рехабилитација
Медикаментозна терапија**

Ревизија на цените - 2010

- Во јануари анализирани се сите 665 референтни цени, а ревидирани се 615, од коишто зголемување има кај 365 референтни ДСГ цени.
- Новите цени во најголем дел, 60%, се засновани на искажаните трошоци на ЈЗУ, додека 40% се составени од структурата на трошоците во Хрватска, Словенија, Романија и Австралија
- Цел: да се обезбеди усогласување со трендовите на развој на медицина и во другите земји кои имаат повеќе искуство и воспоставени стандарди и процедури за лекување.

Ревизија на цените – 2010 (преглед)

ДСГ	ОПИС	коэф	СТАРА референтна цена	коэф	НОВА референтна цена
C60A	Акутни и тешки инфекции на окото, возраст >54 или со (катастрофални или тешки КК)	0,69	15.663	0,88	19.968
C60B	Акутни и тешки инфекции на окото, возраст <55 или без катастрофални или тешки КК	0,54	12.230	0,57	13.080
C61Z	Невролошки и васкуларни пореметувања на окото	0,40	9.152	0,63	14.259
C62Z	Хифема и медицински третирана траума на окото	0,37	8.349	0,36	8.101
C63A	Други пореметувања на окото со КК	0,54	12.276	0,73	16.611
C63B	Други пореметувања на окото без КК	0,46	10.490	0,47	10.636
D01Z	Вградување на Кохлеарен имплант	10,62	241.673	10,62	241.673
D02A	Процедури на глава и врат со катастрофални и тешки КК	4,57	104.070	3,33	75.773
D02B	Процедури на глава и врат со малигна болест или умерени КК	1,81	41.264	1,84	41.933
D02C	Процедури на глава и врат без малигна болест и без КК	1,26	28.747	1,07	24.417
D03Z	Хируршка репарација на расцепена уста или непце	1,07	24.379	1,28	29.193
D04A	Максиларна хирургија со КК	1,61	36.712	2,12	48.213
D04B	Максиларна хирургија без КК	1,13	25.810	1,32	29.923
D05Z	Процедури на паротидна жлезда	1,39	31.536	1,35	30.753
D06Z	Процедури на синусусите, мастоидот и сложени процедури на средното уво	1,03	23.514	1,03	23.512
D09Z	Разни процедури на уво, нос, уста и грло	0,89	20.159	0,67	15.212
D10Z	Процедури на носот	0,58	13.279	0,85	19.374
D11Z	Тонзилектомија и/или аденоидектомија	0,52	11.762	0,54	12.355
D12Z	Други процедури на уво, нос, уста и грло	0,61	13.830	0,77	17.468
D13Z	Миринготомија со вметнување цевка	0,26	6.006	0,53	12.099
D14Z	Процедури на устата и на плунковите жлезди	0,53	12.058	0,62	14.016
D40Z	Вадење и поправка на заби	0,51	11.630	0,45	10.298
D60A	Малигни болести на уво, нос, уста и грло со катастрофални или тешки КК	2,27	51.679	2,54	57.707
D60B	Малигни болести на уво, нос, уста и грло без катастрофални или тешки КК	0,57	12.974	1,22	27.735
D61Z	Губење на рамнотежа	0,32	7.194	0,41	9.436
D62Z	Крварење од нос	0,28	6.336	0,33	7.596

Ревизија на цените – 2010 (преглед)


- Дополнителни корекции во уште неколку ДСГ цени по барање од здравствените установи:
 - Трахеостома
 - Кардиохирургија
 - Процедури на кожа
 - Процедури на леќа
 - Гастроскопија
 - Колоноскопија

Ревизија на цените – 2010 (преглед)

шифра на ДСГ	Опис на ДСГ	СТАРА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА	НОВА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА
C16A	Процедури на леќата	15.440	32.700
C16B	Процедури на леќата истиот ден	12.761	30.950
F03Z	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување ,со инвазивно испитување на срцето	280.883	468.630
F04A	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување без инвазивно испитување на срцето , со катастрофални КК	193.434	429.578
F04B	Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување без инвазивно испитување на срцето , без катастрофални КК	165.534	369.000
F05A	Коронарен бајпас со инвазивно испитување на срцето со катастрофални КК	184.359	351.165
F05B	Коронарен бајпас со инвазивно срцево испитување на срцето ,без катастрофални КК	136.495	307.500
F06A	Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување на срцето со катастрофални или тешки КК	114.681	306.720
F06B	Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување без катастрофални или тешки КК	67.059	289.050
F07A	Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	219.667	354.609
F07B	Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК	143.243	354.609
F08A	Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	163.403	304.425
F08B	Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК	97.623	196.800
F09A	Други реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК	71.687	307.500
F09B	Други реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК	67.059	307.500
F12Z	Имплантирација на срцев пејсмејкер	87.220	168.510
F19Z	Други трансваскуларни перкутани срцеви интервенции	25.432	372.070
G44C	Друга колоноскопија, истиот ден	5.788	4.500
G45A	Друга гастроскопија за полесни дигестивни болести, истиот ден	4.946	3.500

Ревизија на цените - 2011

- Допис до сите ЈЗУ за доставување нови цени или предлог корекција на постојните цени до 15 февруари 2011
- Барањето да се поткрепи со искажана структура на трошоци по пациент по утврдена методологија



Ревизија на цените - 2011

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА РЕФЕРЕНТНАТА ЦЕНА КАЈ 27 ДСГ УСЛУГИ

	шифра на ДСГ	Вид на ДСГ услуга	СТАРА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА	НОВА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА	ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА:
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	B02C	Краниотомија без КК	71,410	88,801	17,391
2	B72A	Инфекција на нервниот систем, освен вирусен менингитис, со катастрофални или тешки КК	74,707	87,840	13,133
3	B72B	Инфекција на нервниот систем освен вирусен менингитис без катастрофални или тешки КК	35,816	66,200	30,384
4	B73Z	Вирусен менингитис	19,178	22,866	3,688
5	C16A	Процедури на лејката	15,440	32,700	17,260
6	C16B	Процедури на лејката истиот ден	12,761	30,950	18,189
7	D01Z	Вградување на Кохлеарен имплант	241,673	1,107,000	865,327
8	D03Z	Хируршка репарација на расцепена уста или непце	29,193	32,320	3,127
9	D04B	Максиларна хирургија без КК	29,923	39,317	9,394
10	D05Z	Процедури на паротидна жлезда	30,753	39,717	8,964
11	D12Z	Други процедури на уво, нос, уста и грло	17,468	18,289	821
12	D14Z	Процедури на устата и на плунковите жлезди	14,016	16,148	2,132
13	E41Z	Дијагноза на респираторниот систем со неинвазивна вентилација	31,783	44,142	12,359
14	F61Z	Инфективен ендокардитис	97,234	132,000	34,766
15	G02A	Големи процедури на тенкото и дебелото црево со катастрофални КК	114,319	124,650	10,331
16	G02B	Големи процедури на тенкото и дебелото црево без катастрофални КК	84,059	103,400	19,341
17	G03C	Процедури на желудник, езофагус и дванаесет палачно црево без малигна болест без катастрофални или тешки КК	43,300	74,705	31,405
18	G04B	Перитонеална адхезиолиза, возраст >49 или со КК	54,354	62,764	8,410
19	H02C	Големи процедури на билијарниот тракт без малигни болести без КК	33,898	63,860	29,962
20	H62B	Пореметувања на панкреас освен малигна болест без катастрофални или тешки КК	22,658	29,166	6,508
21	S65A	Болести поврзани со ХИВ со катастрофални КК	89,618	435,203	345,585
22	T60A	Септикемија со катастрофални или тешки КК	63,060	70,498	7,438
23	T60B	Септикемија без катастрофални или тешки КК	33,557	46,980	13,423
24	T62A	Треска од непозната причина со КК	19,193	39,056	19,863
25	T62B	Треска од непозната причина без КК	10,494	19,890	9,396
26	T63A	Вирусно заболување, возраст >59 или со КК	16,478	23,131	6,653
27	T63B	Вирусно заболување, возраст <60 без КК	10,902	16,329	5,427

Ревизија на цените - 2011

Утврдување на нови референтни цени кај 86 услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита

Р.бр.	Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА	РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА	забелешка
	ХД	ХЕМОДИЈАЛИЗЕН ТРЕТМАН КАЈ ХРОНИЧНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА		
1		Ацетатна дијализа во домашни услови	2,400	нова референтна цена
		ПРЕВОЗ НА ОСИГУРАНО ЛИЦЕ ВО СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
2	ТДС03	Превоз во специјално санитарско возило на осигурано лице со стручна придружба во странство од 500 до 1.000 км (во два правци)	21,410	промена на назив, односно намалување на км за иста референтна цена
3	ТДС04	Превоз со специјално санитарско возило на осигурено лице со стручна придружба во странство од 1001 до 1500 км (во 2 правци)	28,650	нова референтна цена
4	ТДС05	Превоз со специјално санитарско возило на осигурено лице со стручна придружба во странство од 1.501 до 2.000 км (во 2 правци)	39,950	нова референтна цена
5	ТДС06	Превоз со специјално санитарско возило на осигурено лице со стручна придружба во странство над 2001 км (во 2 правци)	80,950	нова референтна цена
		БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ		
6	БА11/19	Trijodtironin (FT-3)	550	нова референтна цена
7	БА11/20	Parathormon	550	нова референтна цена
8	БА12/10	Тироидни антитела (α-ТПО, α-Тг)	900	нова референтна цена
9	БА12/11	Хуман тиреоглобулин (hTr)	900	нова референтна цена
10	БА12/12	Тироидни стимулирачки имуноглобулини (TSI)	900	нова референтна цена
11	БА24	Специфични биохемиски анализи во акушерство		нова референтна цена
12	БА24/1	Пренатална биохемиска анализа за фетални аномалии во прв семестар - PRISCA 1	3,500	нова референтна цена
13	БА24/2	Пренатална биохемиска анализа за фетални аномалии во втор семестар - PRISCA 2	3,500	нова референтна цена
14	БА24/3	Анализа на бројот на ламинарни телца во амнионска течност за одредување на зрелост на фетални бели дробови	2,000	нова референтна цена
15	БА24/4	Одредување на делта - екстинција на билирубин во плодова вода, кај RH-сензибилизација	2,300	нова референтна цена
16	БА25	Токсиколошка анализа при труење со лекови и опијати	2,300	нова референтна цена

РАДИОДИЈАГНОСТИКА				
17	РД1	Краниограм-панорамска снимка на череп	670	нова референтна цена
18	РД2	Делумна снимка на череп: синуси, орбити, долна вилица, Шилер, села турцика,	590	нова референтна цена
19	РД3	РТГ на цервикален рбет (до 2 проекции)	620	нова референтна цена
20	РД4	РТГ на цервикален рбет (3 или повеќе проекции)	900	нова референтна цена
21	РД5	РТГ на торакален или лумбален рбет (до 2 проекции)	650	нова референтна цена
22	РД6	РТГ на торакален или лумбален рбет (3 или повеќе проекции)	1,030	нова референтна цена
23	РД7	Панорама на цел рбет	1,300	нова референтна цена
24	РД8	Радиографија на скелет на екстремитети по сегмент: надколеница, колено, подколеница,	560	нова референтна цена
25	РД9	Радиографија на скелет на рамен зглоб, клучна коска, делумна слика на карлица, сакрална	560	нова референтна цена
26	РД10	Панорамско сликање на карлица кај возрасен и дете	650	нова референтна цена
27	РД11	РТГ на градни органи	700	нова референтна цена
28	РД12	Телекордис	850	нова референтна цена
29	РД13	РТГ на граден кош	560	нова референтна цена
30	РД14	Нативна снимка на абдомен	650	нова референтна цена
31	РД15	Нативна снимка на уринарен тракт	650	нова референтна цена
32	РД16	Томографија на бели дробови или коски	820	нова референтна цена
33	РД17	Контрастно испитување на езофагус	1,110	нова референтна цена
34	РД18	Контрастно испитување на желудник и дуоденум	1,430	нова референтна цена
35	РД19	Контрастно испитување на езофагус, желудник и дуоденум	2,030	нова референтна цена
36	РД20	Хипотонична дуоденографија со контраст	1,620	нова референтна цена
37	РД21	ЕРЦП Ендоскопска Ретроградна Холангио Панкреатографија	2,900	нова референтна цена
38	РД22	ХСГ Хистеросалпингографија	2,270	нова референтна цена
39	РД23	Пасажа на тенки црева	1,570	нова референтна цена
40	РД24	Фистулографија	1,780	нова референтна цена
41	РД25	Интравенска холангиографија	1,900	нова референтна цена
42	РД26	Сијалографија	1,070	нова референтна цена
43	РД27	Микциона уретростистографија	2,740	нова референтна цена
44	РД28	Интравенска урографија	2,450	нова референтна цена
45	РД29	Антероградна пиелографија	2,350	нова референтна цена
46	РД30	Перкутана нефростома	6,870	нова референтна цена
47	РД31	Еднократен додаток за користење на дигитална технологија	250	нова референтна цена
Вирусологија				
48	ВИ27	ХПВ скрининг - Полимераза Верижна реакција	2,000	нова референтна цена
49	ВИ28	ХПВ типизација - Полимераза Верижна реакција	2,500	нова референтна цена
50	ВИ29	ХПВ типизација - Реверзна Хибридикација	4,300	нова референтна цена
Паразитологија				
Цитогенетски и андролошки анализи				
51	ЦГА1	Цитогенетска анализа на леукоцити од периферна крв со кариограм и X-хроматин	6,150	нова референтна цена
52	ЦГА2	Припрема на ејакулатот за интраутерина инсеминација со Swim up постапка	1,500	нова референтна цена
53	ЦГА3	Спермограм	1,200	нова референтна цена
54	ЦГА4	Цитогенетска анализа на клетки од плодова вода или хорионски ресички со кариограм	10,300	нова референтна цена

		Нуклеарна медицина		
55	HM01	Скен на цело тело со радиоизотоп	3,270	нова референтна цена
56	HM02	Скен на мозок (Статички-Планар)	2,810	нова референтна цена
57	HM03	Скен на мозок (Динамички-СПЕКТ)	5,280	нова референтна цена
58	HM04	Миелографија	2,310	нова референтна цена
59	HM05	Цистернографија	3,200	нова референтна цена
60	HM06	Ликвореа	2,800	нова референтна цена
61	HM07	Скروتум	2,390	нова референтна цена
62	HM08	Скен на тироида со Tc-99m или со јод-131 или со фиксациона крива	850	нова референтна цена
63	HM09	Скен на плунковни жлезди	1,820	нова референтна цена
64	HM10	Перфузионен скен на бели дробови	2,300	нова референтна цена
65	HM11	Вентилационен скен на бели дробови	4,100	нова референтна цена
66	HM12	Скен на срце - шант	1,520	нова референтна цена
67	HM13	Скен на срце - вентрикулографија	2,380	нова референтна цена
68	HM14	Скен на срце- миокардна перфузија	6,250	нова референтна цена
69	HM15	Скен на црн дроб и слезенка	2,290	нова референтна цена
70	HM16	Скен на билијарен тракт (ХИДА)	2,700	нова референтна цена
71	HM17	Скен на црн дроб-хемангиом - планар и СПЕКТ (се работат комбинирано планар и СПЕКТ)	3,170	нова референтна цена
72	HM18	Лимфографија	3,040	нова референтна цена
73	HM19	Рефлукс (везико-уретерален, ВУР)	1,330	нова референтна цена
74	HM20	Скен на бубрези-ДМС	2,010	нова референтна цена
75	HM21	Скен на бубрези-ДТПА или МАГ-3	2,700	нова референтна цена
76	HM22	Бубрежен клиренс со ЕДТА	2,270	нова референтна цена
77	HM23	Скен на гастроинтестинален тракт (скен на езофагус, желудник, Мекелов дивертикулум, крварење, ентеропатија и сл.	2,300	нова референтна цена
78	HM24	Скен на скелет (планар)	3,000	нова референтна цена
79	HM25	Скен на скелет (СПЕКТ)	3,500	нова референтна цена
80	HM26	Одредување на крвни волумени или на полуживот на еритроцити со мерење над органи	3,040	нова референтна цена
81	HM27	Одредување на полуживот на тромбоцити	3,000	нова референтна цена
82	HM28	Скен на Ретикуло Ендотелен Систем (РЕС)	2,850	нова референтна цена
83	HM29	Венографија со скен на бели дробови	2,830	нова референтна цена
84	HM30	Скен со маркирани леукоцити, скен на паратироидни жлезди или скен на дојка	4,710	нова референтна цена
85	HM31	Терапија на бенигни промени со J-131	6,710	нова референтна цена
86	HM32	Терапија на малигни промени со J-131	53,510	нова референтна цена

Ревизија на цените - 2011

Утврдување на референтни цени за 51 нов пакет на завршени епизоди на лекување и ревидирање на назив, содржина на услугите кај 18 специјалистички пакети

ОПШТИ ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ КОИ ВАЖАТ ЗА СИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЈНОСТИ				
1	АТМ1	Токсиколошки пакет	1,700	нов пакет
2	АСКМТ1	Медикаментозна терапија 1 - Специфични лекови	1,501-2,500	нови пакети во примена од 01.01.2012
3	АСКМТ2	Медикаментозна терапија 2 - Специфични лекови	2,501-4,500	
4	АСКМТ3	Медикаментозна терапија 3 - Специфични лекови	4,501-7,500	
5	АСКМТ4	Медикаментозна терапија 4 - Специфични лекови	над 7,500	
ОЧНА МЕДИЦИНА				
6	АОМ1	Основен офталмолошки пакет	380	нова референтна цена
7	АОМ2	Дијагностички и терапевтски постапки затретман на помошен, солзен апарат и преден сегмент	400	нова референтна цена
8	АОМ3	Одредување на рефракција на очи	650	нова референтна цена
9	АОМ4	Одредување на рефракција на очи со контактни леќи	950	нова референтна цена
10	АОМ5	Основен пакет за глауком	520	нова референтна цена
11	АОМ6	Проширен пакет за дијагностика на глауком	1,000	нова референтна цена
12	АОМ7	Ласерски третман на очи	1,100	нова референтна цена
13	АОМ8	Пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите	600	нова референтна цена
14	АОМ9	Проширен пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите и очниот нерв	1,000	нова референтна цена
15	АОМ10	Проширен пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите и очниот нерв со дијагностика	1,550	нова референтна цена
16	АОМ11	Пакет за решавање на рефракциски аномалии кај деца до 14 години и пореметување на мотилитетот	700	нова референтна цена
17	АОМ12	Пакет за решавање на рефракциски аномалии кај деца до 14 години, пореметување на мотилитетот и нивен третман	4,900	нова референтна цена
18	АОМ13	Пакет за третман кај повреди на очи и аднекси	800	нова референтна цена

		СЛУХ ГОВОР И ГЛАС		
19	АСГМ1	Комплетна дијагностика на лица со пречки во вербална комуникација	3,400	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
20	АСГМ2	Логопетска или сурдолошка дијагностика	900	измена на назив, содржина
21	АСГМ3	Логопетско сурдоаудиолошки прегледи за предшколски и школски деца	650	измена на назив, содржина
22	АСГМ4	Логопедски триажен пакет	150	нов пакет
23	АСГМ5	Рехабилитациски третман на лица со тешка вербална и слушна комуникација за 18-20 дена	16,000	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
24	АСГМ6	Рехабилитациски третман на лица со полесни пречки во вербална и слушна комуникација, третман за 18-20 дена	13,300	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
25	АСГМ7	Ран рехабилитациски третман на деца до 3 години со тешка вербална и слушна комуникација за 10-14 дена	11,100	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
26	АСГМ8	Логопетско или сурдоаудиолошки индивидуален рехабилитациски третман до 10 дена	8,500	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
27	АСГМ9	Логопетско или сурдоаудиолошки индивидуален рехабилитациски третман над 10 дена	12,750	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
28	АСГМ10	Рехабилитациски третман на лица со тешка вербална и слушна комуникација, третман за 10-12 дена	9,900	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
29	АСГМ11	Рехабилитациски третман на лица со полесни пречки во вербална и слушна комуникација, третман за 10-12 дена	6,500	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
30	АСГМ12	Комплетна дијагностика со рехабилитациски третман со тешка вербална и слушна комуникација за 18-20 дена	19,400	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
31	АСГМ13	Комплетна дијагностика со рехабилитациски третман со полесни пречки со вербална и слушна комуникација за 18-20 дена	16,700	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
32	АСГМ14	Комплетна дијагностика со ран рехабилитациски третман на лица со тешка вербална и слушна комуникација до 3 години за 10-14 дена	14,500	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
33	АСКМ15	Комплетна дијагностика со логопедско-сурдолошки индивидуален рехабилитациски третман 5-10 дена	11,900	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
34	АСКМ16	Комплетна дијагностика со логопедско-сурдолошки индивидуален рехабилитациски третман над 10 дена	16,150	измена на назив, содржина и цена на здр. услуга
35	АСКМ17	Пакет за 1 подесување на кохлеарен имплант после имплантација	3,000	нов пакет
		ИНТЕРНА МЕДИЦИНА		
36	АИМ20	Гастроскопија	3,500	зголемување на референтна цена
37	АИМ23	Колоноскопија (тотална)	4,500	зголемување на референтна цена
		ОПШТА ХИРУРГИЈА		
38	АОХМ13	Пакет од три до пет преврски	500	измена на назив на здравствена услуга
39	АОХМ14	Пакет за повеќе од шест преврски	950	нов пакет

РЕСПИРАТОРНИ ПАКЕТИ				
40	АРП1	Општ респираторен специјалистички пакет	1,200	нов пакет
41	АРП2	Општ респираторен специјалистички пакет со гасни анализи	1,650	нов пакет
42	АРП3	Општ проширен респираторен специјалистички пакет	2,260	нов пакет
43	АРП4	Општ респираторен специјалистички пакет со контролна дијагностика	1,950	нов пакет
44	АРП5	Пакет за дијагностика на опструктивен синдром	2,200	нов пакет
45	АРП6	Пакет за специфична дијагностика на опструктивен синдром	2,600	нов пакет
46	АРП7	Пакет за егзарцебирани респираторни состојби	2,650	нов пакет
47	АРП8	Пакет за специфична дијагностика на рестриктивни белодробни заболувања	2,700	нов пакет
48	АРП9	Специјалистички пакет со бронхоскопија	3,750	нов пакет
49	АРП10	Специјалистички пакет со бронхоскопија и биопсија	3,950	нов пакет
50	АРП11	Специјалистички пакет со ЕХО и пункција	2,100	нов пакет
Алерголошки пакети				
51	ААП1	Алерголошки пакет за десензибилизација (неделна основа)	1,200	нов пакет
52	ААП2	Алерголошки пакет за десензибилизација (месечна основа)	470	нов пакет
53	ААП3	Алерголошки пакет за Patch и/или Scratch и/или Prick тест со 1 алерген	670	нов пакет
54	ААП4	Алерголошки пакет за Patch и/или Scratch и/или Prick тест со повеќе алергени (до 3)	850	нов пакет
55	ААП5	Алерголошки пакет за стандарден Prick тест	980	нов пакет
56	ААП6	Алерголошки пакет за медикаментна алергија	1,730	нов пакет
57	ААП7	Проширен алерголошки пакет	2,730	нов пакет
58	ААП8	Алерголошки пакет за РИДА тест	2,130	нов пакет
59	ААП9	Алерголошки пакет со Манту тест	600	нов пакет
60	ААП10	Проширен алерголошки пакет за РИДА тест (до 3 кита)	4,950	нов пакет
61	ААП11	Проширен алерголошки пакет за РИДА тест (над 3 кита)	6,750	нов пакет
Пакети на здравствени услуги за максилофацијална хирургија				
62	АМФХ1	Проширен максилофацијален пакет со контролни прегледи	700	нов пакет
63	АМФХ2	Проширен максилофацијален пакет со земање биолошки материјал и контролни прегледи	1,000	нов пакет
64	АМФХ3	Основен пакет за згрижување на патолошки промени или повреди на лице, вилица и врат	1,750	нов пакет
65	АМФХ4	Проширен пакет за згрижување на патолошки промени или повреди на лице, вилица и врат	2,800	нов пакет
66	АМФХ5	Проширен максилофацијален пакет за невралгии	1,750	нов пакет
67	АМФХ6	Проширен максилофацијален пакет за МБДС	1,780	нов пакет
68	АМФХ7	Проширен максилофацијален пакет за луксација на мандибула	1,800	нов пакет
69	АМФХ8	Проширен максилофацијален пакет за сијалоаденит	2,100	нов пакет

Ревизија на цените - 2011

- Утврдување на нови референтни цени за 3 нови пакети на здравствени услуги за третирање на акутни случаи на туберкулоза-пневмофтизиологија

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
	здравствени услуги - третирање на акутни случаи на ТУБЕРКУЛОЗА - пневмофтизиологија	
ТБЦ1	Акутна туберкулоза со завршено лекување до 31 ден	24,947
ТБЦ2	Акутна туберкулоза со завршено лекување од 32 до 61 ден	47,400
ТБЦ3	Акутна туберкулоза со завршено лекување за повеќе од 62 дена	83,922

- Утврдување на 5 нови референтни цени за здравствени услуги од областа на очната хирургија

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
	здравствени услуги од областа на ОЧНА ХИРУРГИЈА	
ХОМ1	ВИТРЕКТОМИЈА на заден сегмент	91,500
ХОМ2	АБЛАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА	79,300
ХОМ3	ЗАМЕНА НА СИЛИКОНСКО МАСЛО	82,500
ХОМ4	КЕРАТОПЛАСТИКА трансплантација	201,300
ХОМ5	КЕРАТОПРОТЕЗА	90,000

Ревизија на цените – 2011 (преглед)

- **Корекции се направени кај следниве референтни цени :**

- Инфективни болести-болни од ХИВ, белодробни инфекции (> на цените за 100%)
- Кардиолошки заболувања - пејсмејкери, воспаленија (> на цената за 36%)
- Неврохируршки инфекции и интервенции (> на цената за 24%)
- Интервенции за вградување на кохлеарен имплант (> на цената за 360 %)
- Процедури од дигестивна хирургија (> на цената за 30 %)
- Аудиолошки-групни терапии со пациенти (< на цената за 22%)
- Нуклеарна медицина-скен на мозок, скелет, миелографија, цистернографија, лимфогарфија и сл.
- Услуги од областа на радиологијата
- Максилофацијална хирургија – згрижување на патолошки промени, повреди на лице вилица и врат, луксација на мандибула (исчашување на долна вилица) и сл.
- ТБЦ - акутна туберколоза, пневмофтизиологија
- Услуги од очна хирургија – витректомија, аблација на мрежница, замена на силиконско масно, кератопластика, кератопротеза
- Респираторни и алерголошки пакети
- Транспорт на осигурано лице во странство и сл.

Ревизија на цените - 2011

- **Воведен терциер од април 2011 година за универзитетските клиники**
- **клиниите обезбедуваат највисоко ниво на зз и научно-истражувачка дејност**
- **признавање и обезбедување на покривање на повисоките трошоците**
- **за период од април – јуни 2011 г. 51 милион денари повисока фактура за клиниките (најмногу кај неврохирургија, дигестивна, хематологија)**
- **Хрватска и Словенија исто го признаваат терциерот**

Ревизија на цените - 2011 идни чекори

- до сега се разгледани 76% од барањата за нови и ревидирање на постојните цени (од вкупно 38 барања, разгледани се 29)
- до крајот на 2011 се очекува утврдување на референтни цени за преостанати и нови барања од ЈЗУ
- до крајот на 2011 целосно ревидирање на постојните и целосна замена на Ценовникот на здравствени услуги на РМ од 1992 година
- по согледувања од страна на ФЗОМ како и по основ на доставените барања од ЗУ

Ревизија на цените - 2011 резултати

- Поедноставна евиденција на услугите
- Еднакво групирање на услугите за сите
- Иста партиципација за сите
- Помалку административна работа
- Подобра анализа и планирање
- Зголемена контрола на трошоците
- Подобрена транспарентност

ОБЈАВА НА ВЕБ СТРАНАТА НА СИТЕ ИЗМЕНИ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ

Фонд за здравствено осигурување на Р. Македонија - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://www.fzo.org.mk/default-mk.asp

Most Visited M Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Фонд за здравствено осигурувањ...



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

English



почетна

за фондот

за осигурени лица

извештаи, анализи и прегледи

даватели на здравствени услуги

законска регулатива

договори со здравствени установи

лекови

ценовник на здравствени услуги

меѓународни договори

е-здравство

тендери

архива

контакт

Во интерес на унапредување на вашето зд пребарување

Добредојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 99/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010) заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот. >>

Соопшенија до јавноста и медиумите

(08.08.2011)
СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на невработените лица...[повеќе](#)

(05.08.2011)
Инфо билтен бр.10 2011 година...[презими](#)

(05.08.2011)
ОБРАСЦИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА...[повеќе](#)

(04.08.2011)
СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на невработените лица...[повеќе](#)

(29.07.2011)
СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пропишување на рецепти...[повеќе](#)

(25.07.2011)
СООПШЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
Редовна средба со Лекарска Комора на Македонија...[презими](#)

(22.07.2011)
СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Повторно фалсификувани плави картони...[повеќе](#)

(19.07.2011)
СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Втора годишна ревизија на цени на лекови...[повеќе](#)
Нови предлог референтни цени на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ...[повеќе](#)

[Архива на соопшенија до јавноста >>](#)

Новости и соопшенија од ФЗОМ за давателите на услуги

пребарување

(28.06.2011)
Уплатни сметки на ФЗОМ...[презими](#)

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

КОИ ПРАВА?

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број **080033222** секој работен ден од 8.30-16.30 часот.


ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА



Ин-витро постапка

Интервју на

ДСГ
Државна сметачка служба



**ЗУ имаат можност да ги достават сите основани барања на
разгледување до Комисиите и тоа на следнава
е-маил адреса:**

specijalisticki@fzo.org.mk

Благодарам на вниманието!

Контакт:

E-mail:

tatjanal@fzo.org.mk

Тел:

+389 2 3289 000

